

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Младен Паунов од Делчево УП2 09-258/20 од 30 декември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-333 од 17 декември 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-333 од 17 декември 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку нестандартен приклучок.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **Образложение**

Младен Паунов од Делчево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-258/20 од 11 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-333 од 17 декември 2020 година издадено од КЕЦ Делчево поради непостоење на технички услови за приклучок за пумпа за наводнување на земјоделско земјиште.

Според Електродистрибуција, објектот е на 161m од нисконапонска мрежа, нема потенцијални баратели на приклучок во околината и за тоа подрачје нема ДУП/УПС/УПВНМ.

На 20 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-258/20 од 30 декември 2020 година со прилог:
  - Имотен лист бр. 127 за 15 катастарски парцели, КО ЧИФЛИК
  - Решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства р. 164-361 од 14 декември 2020 година издадено од МЗШВ
  - Потврда дека КП 40, 41, 42 и 44, КО Чифлик не се во урбанистички опфат во ниту еден план на Општина Делчево бр. 12-2039/2 од 11 декември 2020 година на Општина Делчево

-Решение за одбивање бр. 11-333 од 17 декември 2020 година на КЕЦ Делчево

2. Одговор на Приговор од 13 јануари 2021 година со прилог:

-GIS скица

-Опис за техничкото решение

-Известување дека земјиштето на КП 246/1, КО Крстец не е во плански опфат на донесен урбанистички план бр. 10-1969/2 од 14 декември 2020 година на Општина Прилеп

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави GIS скица во рок од 10 дена од прием на Барањето.

На 3 февруари 2020 година Електродистрибуција достави дополнителна документација заедно со известување дека најблиска можна приклучна точка е ТС 10/0,4 кВ Стрелиште 2 која е оддалечена 161 метар од границата на барателот за приклучок.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 39 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) стандарден приклучок е приклучок на низок или среден напон при што објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите:

1) одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW;

2) сите колективни станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот

Согласно став (3) и (4), по исклучок на став (2), стандардни приклучоци на нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија што максимална едновремена моќност е помала или еднаква на 11 kW и не се опфатени со локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а во подрачјето каде се наоѓа објектот за кој се бара приклучок има и други постоечки корисници и/или потенцијални баратели на приклучок, односно и приклучоци за објекти за кои е издадена локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а се наоѓаат во подрачје опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ).

Согласно став (5) од истиот член - сите останати приклучоци кои не ги исполнуваат условите од став (2), став (3) и став (4) на овој член се нестандартни приклучоци.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 258/20  
11 февруари 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски